

КИЧ И ПАРАДА

Веќе подолго време ги слушаме премиерот и неговите избраници како нè убедуваат дека тие (веројатно мисли на Владата), годините на нивното владеење го минале во зголемувањето на безбедноста, заштитата, одбраната и мирниот сон на граѓаните на Република Македонија. Нè убедуваат дека поради презафатеност со безбедносните проблеми немале време да работат на подобрувањето на економијата, арно ама, доколку добиеле уште еден мандат севкупната своја енергија ќе ја насочеле кон решавањето на економските проблеми. Не умри коњче до зелена трева, рекол народот! Значи, доколку ја екстраполираме мислата на премиерот ќе заклучиме дека не само министерствата за внатрешни работи, за одбрана и за правда (сите по закон задолжени за одбраната и за безбедноста на Македонија), туку и министерствата за земјоделие, економија, финансии и останатите, деноноќно бдееле над безбедносната состојба, бидејќи внатрешниот непријател во спрега со надворешниот, не спиеле!

Колку Македонија е безбедна најдобар показател се зачестените грабежи и малтретирањата на населението во Дебарско. Имено, разни дивјачки банди, кога ќе им се присака, доаѓаат во македонските погранични села, крадат добиток, тепаат млади жени и старици, им го земаат накитот и заштедените пари. Потоа, така задоволни, без срам и страв, се враќаат во своите дувла, кои им биле само стотина метри оддалечени од границата и каде никој ништо не им може, бидејќи на Балканот Македонија е шампион во водењето на добрососедска политика. Истите денови кога дивјаците малтретираа старица и една млада жена во сопствениот дом, нашата гордост и сила, во една показна вежба во Градскиот

парк, го претстави наученото од големите кинески мајстори на боречки вештини. Министерот за одбрана, педантно костумосан со врска, секогаш со примерно поведење и задолжителна памфлетно-пропагандна лекција за членството во НАТО и слични здодевности, се пофали дека армиските специјалци дипломираше пред кинеските мајстори и тоа било уште еден чекор кон НАТО!?

Не може човек а да не го обземе гордост кога ги гледа тие наши млади огнени момци, решени да нè бранат и да нè одбранат и по цена на животот, како ги покажуваат своите, со тежок труд, стекнати вештини. Погодете што не е в ред со ваквата слика? Доколку земјата имаше министер за одбрана барем со половишна храброст од онаа која ја има министерката за правда или, пак, премиер чиј приоритет е безбедноста, нашите специјалци немаше да си играат во Градскиот парк, туку ќе демнеа во заседа во граничниот регион, и по информацијата добиена од нашите разузнавачки служби (време е и тие да си го заработат лебот и да достават некоја релевантна информација), да ги уапсат во дувлата дивјаците кои ги малтретираат македонските граѓани. Можеби такво нешто еден убав летен ден, кога Македонија ќе добие Влада чиј приоритет ќе бидат интересите на нејзините граѓани.

Дотогаш, да се забавуваме со Евровизија. Годинава, македонската претставничка ќе се натпреварува во Атина, се обложувам, на сцена украсена со ликови од старогрчката митологија, каде ќе настапи со мелодија позајмена од турскиот мелос, со псевдоарапска кореографија и текст директно препишан од најдобрите балкански турбо-фолк рефрени. Вози Мишко, правец, Евроазија! Ако сега не освоиме второ место (првото е резервирано за некоја поегзотична држава), тогаш никогаш ништо нема и да освоиме. Бидете оптимисти, Европа отсекогаш се палела на кич и парада.

Пишува: д-р Перо ДИМШОСКИ

Предвидување во живо
ТАРОТ
АСТРОЛОГИЈА



Јавете се веднаш
0590 22 202 + 888

ProMedia


hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia